

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

ГОДИНА XXIII

Бр. 39 Зрновци 04.09.2020 год.

излегува по потреба

Врз основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 04.09. 2020 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за прво тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-30.06.2020 година

Член 1

Ја објавувам Одлуката За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за прво тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-30.06.2020 година бр.08-460/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 31.08.2020 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 460/2

04.09.2020

Врз основа на член 36 став 1.т .15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 21 став 1 т.44 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 31.08.2020 година донесе

ОДЛУКА

За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за прво тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-30.06.2020 година

Член 1

Се усвојува кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за прво тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-30.06.2020 година

Член 2

Планираните и остварените приходи по извори и видови ,како и расходите по основни намени се искажани во кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за прво тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-30.06.2020 година

Член 3

Одлуката за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за прво тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01- 30.06.2020 година влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл.гласник на Општина Зрновци.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

бр.08-460/1

31.08.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за усвојување на
Годишната програма за работа на ОУ „ Синиша
Стоилов „ Зрновци за учебната 2020/2021 година

I

Ја ојавувам Одлуката за усвојување на
Годишната програма за работа на ОУ „ Синиша
Стоилов „ Зрновци за учебната 2020/2021 година
бр. 08- 461/1 донесена на седницата одржана на
ден 31.08.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на
општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 461/2

04.09.2020

Врз основа на член 21.т.43 од Статутот на
Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци
бр. 05/05 , Советот на општина Зрновци на
седницата одржана на ден 31.08.2020 година
донесе :

О Д Л У К А

За усвојување на на Годишната програма за работа
на ОУ „ Синиша Стоилов „ Зрновци за учебната
2020/2021 година

Член 1

Се усвојува Годишната програма за работа
на ОУ „ Синиша Стоилов „ Зрновци за учебната
2020/2021 година

Составен дел на оваа Одлука е Годишната
програма за работа на ОУ Синиша Стоилов Зрновци
за учебната 2020/2021 година

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на
општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

Бр. 08-461/1

31.08.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ
бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина
Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за давање согласност на
ОУ „ Синиша Стоилов „ Зрновци за формирање
паралелки со помалку од 20 ученика

I

Ја ојавувам Одлуката за давање согласност
на ОУ „ Синиша стоилов „ Зрновци за формирање
паралелки со помалку од 20 ученика бр. 08-462/1
донесена на седницата одржана на ден 31.08.2020
година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на
општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 462/2

04.09.2020

Врз основа на член 21.т.43 од Статутот на
Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци
бр. 05/05 , и член 53 став 5 од Законот за основно
образование (сл. весник на РМ бр. 161/2019)

Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 31.08.2020 година донесе :

О Д Л У К А

За давање согласност на ОУ „Синиша Стоилов „ Зрновци за формирање паралелки со помалку од 20 ученика и во учебната 2020/2021 година

Член 1

На ОУ „Синиша Стоилов „ од Зрновци СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ за формирање паралелки со помалку од 20 ученика во учебната 2020/2021 година и

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ за Формирање на една комбинирана паралелка 4-то и 5-то одделение во ПОУ СинишаСтоилов во с. Мородвис

Член 2

Согласноста се дава на 16 паралелки да бидат исти како и во изминатите учебни години

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

Бр. 08-462/1

31.08.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за давање согласност на Јавната општинска установа за деца- детска градинка „ Бисерчиња „ с. Зрновци за формирање на воспитни групи со поголем и помал број на деца во група од бројот утврден со закон

I

Ја ојавувам Одлуката за давање согласност на Јавната општинска установа за деца- детска градинка „ Бисерчиња „ с. Зрновци за формирање на воспитни групи со поголем и помал број на деца во група од бројот утврден со закон бр. 08-463/1 донесена на седницата одржана на ден 31.08.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 463/2

04.09.2020

Врз основа на член 64 став 5 од Законот за заштита на децата (Сл. весник на РМ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, и 150/15 и член 21.т.43 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 а во врска со поднесеното барање бр. 03-150/1 од 19.08.2019 година од страна Јавната општинска установа за деца – детска градинка „ Бисерчиња „ с. Зрновци Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 31.08.2020 година донесе :

О Д Л У К А

За давање согласност на Јавната општинска установа за деца- детска градинка „ Бисерчиња „ с. Зрновци за формирање на воспитни групи со

поголем и помал број на деца во група од бројот утврден со закон

Член 1

На Јавната општинска установа за деца - детска градинка „ Бисерчиња „ с. Зрновци општина Зрновци **СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** за формирање на воспитни групи со поголем и помал број на деца во група од бројот утврден со закон

Согласноста се дава поради зголемениот интерес за сместување на деца во ЈОУДГ „ Бисерчиња,, с. Зрновци и доколку дојде до ширење на Коронавирусот COVID-19

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

Бр. 08-463/1

31.08.2020

Vrz основа на член 44 став 1 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05) Градоначалникот на Општина Зрновци на ден 04.09.2020 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката За usvojuvawe на izveštajot за финасико раотење на КЈП „ Водна Кула „ за период од 01.01. до 30.06.2020 година

Член 1

Ја објавувам Одлуката За усвојување на извештајот за финасико раотење на КЈП „ Водна Кула „ за период од 01.01. до 30.06.2020 година бр.08-464/1 донесено на Седница на Советот на Општина Зрновци на ден 31.08.2020 година.

Член 2

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Зрновци .

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Градоначалник

Блаже Станков с.р.

Бр. 09- 464/2

04.09.2020

Врз основа на член 21 став 1 т.31 од статутот на Општина Зрновци (Сл.гласник на Општина Зрновци бр.5/05), Советот на Општина Зрновци на седница одржана на ден 31.08.2020 година донесе

ОДЛУКА

За usvojuvawe на izveštajot за финасико раотење на КЈП „ Водна Кула „ за период од 01.01. до 30.06.2020 година

Член 1

Советот на Општина Зрновци го усвои izveštajot за финасико раотење на КЈП „ Водна Кула „ за период од 01.01. до 30.06.2020 година

Член 3

Извештај за финасико раотење на КЈП „ Водна Кула „ за период од 01.01. до 30.06.2020 година година е sostaven del на оваа Odluka

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

бр. 08-464/1

31.08.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина Зрновци донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката за давање на согласност на одлуката за усвојување на Статуто на КЈП „ Водна Кула „ Зрновци

Ја ојавувам Одлуката за давање на согласност на одлуката за усвојување на Статутот на КЈП „ Водна Кула „ Зрновци бр. 08- 465/1 од 31.08.2020 донесена на седницата одржана на ден 31.08.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09-465/2

04.09.2020

Врз основа на член 21.т.43 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 , Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 31.08.2020 година донесе :

О Д Л У К А

За давање на согласност на Статутот на КЈП Водна Кула Зрновци бр. 08-96/1 од 26.08.2020

Член 1

Советот на Општина Зрновци со оваа Одлука дава согласност на Статутот на КЈП Водна Кула Зрновци бр. 08-96/1 од 26.08.2020 бр

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

Бр. 08-465/1

31.08.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за давање на согласност на одлуката за утврдување на висината на комуналната такса за изнесување на комунален одпад

I

Ја ојавувам Одлуката за давање на согласност на одлуката за утврдување на висината на комуналната такса за изнесување на комунален одпад бр. 08- 466/1 од 31.08.2020 донесена на седницата одржана на ден 31.08.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 466/2

04.09.2020

Врз основа на член 21.т.43 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 , Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 31.08.2020 година донесе :

О Д Л У К А

За давање на согласност на одлуката за утврдување на висината на комуналната такса за изнесување на комунален одпад бр. 03-98/1 од 26.08.2020

бр. 09- 467/2

Член 1

04.09.2020

Советот на Општина Зрновци со оваа Одлука давање на согласност на одлуката за утврдување на висината на комуналната такса за изнесување на комунален одпад бр. 03-98/1 од 26.08.2020.

Врз основа на член 21.т.43 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 , Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 31.08.2020 година донесе :

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

О Д Л У К А

За давање на согласност на одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот на вработените во КЈП „ Водна Кула Зрновци бр. 03-99/1 од 26.08.2020

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Член 1

Владо Ристов с.р

Советот на Општина Зрновци со оваа Одлука давање на согласност на одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот на вработените во КЈП „ Водна Кула Зрновци бр. 03-99/1 од 26.08.2020.

Бр. 08-466/1

31.08.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина Зрновци донесе

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за давање на согласност на одлуката за за утврдување на висината на вредноста на бодот на вработените во КЈП „ Водна Кула Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

I

Ја ојавувам Одлуката за давање на согласност на одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот на вработените во КЈП „ Водна Кула Зрновци бр. 08- 467/1 од 31.08.2020 донесена на седницата одржана на ден 31.08.2020 година

Владо Ристов с.р

Бр. 08-467/1

31.08.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина Зрновци донесе

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за одобрување на финасиска помош на лицето Ристов Ристе од Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

I

Ја ојавувам Одлуката за одобрување на финасиска помош на лицето Ристов Ристе од Зрновци бр. 08-468/1 од 31.08.2020 донесена на седницата одржана на ден 31.08.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 468/2

04.09.2020

Врз основа на член 21.т.43 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 ,а согласно поднесеното барање од страна на Ристов Ристе од Зрновци бр. 08-458 /1 од 31.08.2020 Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 31.08.2020 година донесе :

О Д Л У К А

За одобрување на финасиска помош на лицето Ристов Ристе од Зрновци

Член 1

Советот на Општина Зрновци со оваа Одлука на лицето Ристов Ристе одобрува финансиска помош во висина од 6.000,00 денари .

Средствата да се искористат за патување во Скопје каде лицето врши хемотерапија.

Средствата да се уплатат на трансакциска сметка 210501726845944 Тутунск банка

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

Бр. 08-468/1

31.08.2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Заклучокот за постојано присуство на полициска патрола на подрачјето на општина Зрновци

I

Го ојавувам Заклучокот за постојано присуство на полициска патрола на подрачјето на општина Зрновци бр. 08- 469/1 од 31.08.2020 донесена на седницата одржана на ден 31.08.2020 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 469/2

04.09.2020

Врз основа на член 21.т.43 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 , Советот на општина Зрновци на

седницата одржана на ден 31.08.2020 година донесе :

З А К Л У Ч О К

За постојано присуство на полициска патрола на подрачјето на општина Зрновци

Член 1

Советот на Општина Зрновци бара да на подрачјето на Општина Зрновци постојано да има полициска патрола поради безбедноста на граѓаните .

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

Бр. 08-469/1

31.08.2020

СОДРЖИНА

НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.39

- 1 . Одлуката За усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Зрновци за пво тромесечие (К1,К2,К3) за период 01.01-30.06.2020 година
2. Одлуката за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ „ Синиша Стоилов „ Зрновци за учебната 2020/2021 година
3. Одлуката за давање согласност на ОУ „ Синиша стоилов „ Зрновци за формирање паралелки со помалку од 20 ученика
4. Одлуката за давање согласност на Јавната општинска установа за деца- детска градинка „ Бисерчиња „ с. Зрновци за формирање на воспитни групи со поголем и помал број на деца во група од бројот утврден со закон
5. Одлуката За усвојување на извештајот за финасико раотење на КЈП „ Водна Кула „ за период од 01.01. до 30.06.2020 година
6. Одлуката за давање на согласност на одлуката за усвојување на Статутот на КЈП „ Водна Кула „ Зрновци
7. Одлуката за давање на согласност на одлуката за утврдување на висината на комуналната такса за изнесување на комунален одпад
8. Одлуката за давање на согласност на одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот на вработените во КЈП „ Водна Кула Зрновци
9. Одлуката за одобрување на финасиска помош на лицето Ристов Ристе од Зрновци
10. Заклучокот за постојано присуство на полициска патрола на подрачјето на општина Зрновци

Издавач : Совет на Општина Зрновци